



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ изле-
гува по потреба. Ракописите не
се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 17 октомври 1980
Скопје
Број 34 Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изле-
сува 650 динари. Овој број чини 10
дин. Жиро сметка 40100-603-12498

420.

Врз основа на член 2 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на Републиката и општините во 1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 43/79), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО 1980 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на Републиката и на општините во 1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 6/80 и 28/80), во член 1, став 1, точка 1, износот „15.663.000“ се заменува со износот „12.613.000“, а во точка 2, износот „183.167.000“ се заменува со износот „178.207.000“.

Во став 2, износот „9.470.000“ се заменува со износот „17.480.000“.

Член 2

Во Распоредот на девизите, реден број 1 — Собрание на СР Македонија, износот „500.000“ се заменува со износот „100.000“, а износот „800.000“ се заменува со износот „400.000“.

На реден број 5 — Републички секретаријат за внатрешни работи, износот „50.000.000“ се заменува со износот „56.600.000“, а износот „50.200.000“ се заменува со износот „56.800.000“.

На реден број 16 — Републички завод за меѓународна, научно-техничка соработка, износот „1.200.000“ на двете места се заменува со износот „650.000“.

На реден број 17 — Републички хидрометеоролошки завод, износот „10.000.000“ се заменува со износот „2.640.000“, а износот „10.100.000“ се заменува со износот „2.740.000“.

На реден број 22 — Сојуз на физичка култура на Македонија, износот „300.000“ се заменува со износот „100.000“, износот „1.000.000“ се заменува со износот „700.000“, а износот „1.300.000“ се заменува со износот „800.000“.

На реден број 23 — Општинските органи, Градот Скопје и на Заедницата на општините и градовите на Македонија, износот „3.000.000“ се заменува со износот „700.000“, износот „7.000.000“ се заменува со износот „3.500.000“, а износот „10.000.000“ се заменува со износот „4.200.000“.

Во ставката Вкупно, износот „15.663.000“ се заменува со износот „12.613.000“, износот „183.167.000“ се заменува со износот „178.207.000“ и износот „240.030.000“ се заменува со износот „232.020.000“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1852/1

3 октомври 1980 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

421.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 42/77) и на Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на СР Македонија за периодот 1976 до 1980 година во 1980 година („Службен весник на СРМ“ број 42/79), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМЕНИТЕ, НАЧИНСТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ВО 1980 ГОДИНА ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за намените, начинот и условите за користење на слободните парични средства на Републиката и на општините во 1980 година што се водат како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 10/80), во член 2, точка 11 износот „60“ се заменува со износот „80“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1824/1

3 октомври 1980 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

422.

Врз основа на член 16, став 2 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 42/79) и член 2 од Законот за распределба на средствата за нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката во периодот од 1971 до 1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 8/73, 19/75, 25/76, 22/79, 13/80 и 24/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за распоред на средствата за изградба и опремување на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката за 1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 14/80), во член 2, точка 2 — Републички секретаријат за култура, алинеја 1 се брише, во алинеја 2 која станува али-

неја 1. износот „5.000.000“ се заменува со износот „2.300.000“, а во алинеја 3 која станува алинеја 2, износот „30.000.000“ се заменува со износот „35.200.000“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Бр. 23-1823/1
3 октомври 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

423.

Врз основа на член 356 точка 3 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“, бр. 19/79), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКАТА НА БЕЗБЕДНОСТ — ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛЕКУВАЊЕ НА АЛКОХОЛИЧАРИ И НАРКОМАНИ ВО ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се утврдува начинот на извршување на мерката на безбедност — задолжително лекување на алкохоличари и наркомани, која се извршува во здравствена организација.

Член 2

Лекувањето на алкохоличарите и наркоманите се спроведува во една од следните здравствени организации: Болницата за нервни и душевни болести „Скопје“ — Скопје, Болницата за душевни болести — Демир Хисар или Душевната болница — Негорци при Медицинскиот центар — Гевгелија (во натамошниот текст: здравствена организација).

Член 3

Програмата и методите на работа за лекување на алкохоличарите и наркоманите ги утврдува стручна група на работници во здравствена организација, составена од невропсихијатар, психолог и социјален работник

Здравственото досие на алкохоличарите и наркоманите го пополнуваат стручни лица, кои учествуваат во лекувањето.

Член 4

Осудените лица кои се подложени на задолжително лекување од алкохолизмот или наркоманијата активно учествуваат во програмата на своето лекување

Член 5

Евиденцијата што се води за секое лице, на кого му е изречена мерка на безбедност — задолжително лекување на алкохоличари и наркомани, покрај општите податоци ги содржи и показателите за поведението на тие лица, од кои ќе се види дали здравствената состојба им се подобрува, останува иста или се влошува.

Член 6

По извршувањето на програмата за лекување на алкохоличарите и наркоманите или кога започнато лекување ќе се прекине заради отпуштање од издржување на казната, или кога лекувањето ќе заврши за условно осудените лица, здравствената организација е должна за резултатите од лекувањето да го извести надлежниот орган за социјална заштита во местото каде осуденото лице ќе живее, како и првостепениот суд кој ја изрекот мерката на безбедност — задолжително лекување на алкохоличари и наркомани.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Дел. бр. 01-01-5148
25 септември 1980 година
Скопје

Републички секретар
за здравство и социјална
политика,
Петар Цундев, с. р.

424.

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на XXX-та седница, одржана на 3. VII. 1980 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО СРЕДНОТО СПЕЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ И ЗА БРОЈОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ПАРАЛЕЛКИТЕ ОДНОСНО ВО ГРУПИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО СПЕЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за вклучување во средното специјално образование и воспитание на учениците попречени во физичкиот и психичкиот развој и инвалидизирани лица, како и бројот на учениците во паралелките односно во групите на организациите за средно специјално образование и воспитание

Член 2

Во организациите за средно специјално образование се вклучуваат ученици со пречки на видот, слухот и во психичкиот развој, инвалидизирани лица и лица со повеќе видови на оштетувања, кои завршиле специјално или редовно основно образование и претходно се категоризирани и евидентирани според видот и степенот на пречките и недостатоците, согласно Правилникот за начинот на водењето евиденција и за категоризација на децата и младинците со пречки и недостатоци во физичкиот и психичкиот развој, како и за нивно примане во специјалните училишта и социјалните установи („Службен весник на СРМ“ бр. 30/73).

Член 3

Паралелките односно групите за средно специјално образование и воспитание можат да го имаат следниот број ученици:

1 УЧЕНИЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ВИДОТ

а) слабовидни ученици:

некомбинирана паралелка од умерено и тешко слабовидни ученици	8—15	ученици
---	------	---------

комбинирана паралелка од умерено и тешко слабовидни ученици	6—12	„
---	------	---

група за стручно и работно оспособување	6—10	„
---	------	---

воспитна група	15—30	„
----------------	-------	---

б) слепи ученици:

некомбинирана паралелка	6—12	„
-------------------------	------	---

комбинирана паралелка	6—10	„
група за стручно и работно оспособување	4—7	„

воспитна група	12—24	„
----------------	-------	---

2. УЧЕНИЦИ СО ПРЕЧКИ ВО СЛУХОТ

а) тешко наглуви ученици:

некомбинирана паралелка	10—16	"
комбинирана паралелка	8—12	"
група за стручно и работно оспособување	6—10	"
воспитна група	16—30	"

б) практично глуви и глуви: некомбинирана паралелка

комбинирана паралелка	8—12	"
група за стручно и работно оспособување	6—10	"
воспитна група	5—8	"
	12—24	"

3. УЧЕНИЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ РАЗВОЈ

а) лесно попречени во психичкиот развој:

некомбинирана паралелка	10—16	"
комбинирана паралелка	8—12	"
група за стручно и работно оспособување	6—10	"
воспитна група	16—30	"

б) умерено попречени во психичкиот развој.

група за работно оспособување	4—7	"
воспитна група	8—15	"

4. ИНВАЛИДИЗИРАНИ ЛИЦА

некомбинирана паралелка	10—18	"
комбинирана паралелка	8—12	"
група за стручно и работно оспособување	7—12	"
воспитна група	16—32	"

Бројот на учениците во паралелките и групите на учениците со повеќе видови пречки се определува според видот и тежината на пречките, при што се зема 2/3 од бројот на учениците предвидени за групата ученици со најтежок вид на попреченост.

Член 4

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за бројот на учениците во паралелките односно групите во специјалните училишта и другите установи за специјално средно образование („Службен весник на СРМ“, број 35/72).

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-132

28 август 1980 година

Скопје

Претседател
на Републичкиот педагошки
совет,
д-р Бранко Петровски, с. р.

425.

Врз основа на член 85 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, број 25/79), Републичкиот педагошки совет, на XXX-та седница, одржана на 3. VII. 1980 година, донесе

У П А Т С Т В О ЗА ВИДОТ, ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ НА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКИТЕ МЕРКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. За поттикнување и развојот на позитивни особини кај учениците како личности и членови на колективот, за постигање успеси во учењето и во сите други активности во организацијата за средно образование и надвор од неа, како и заради обезбедување на работна дисциплина во организацијата за средно образование и културно поведение на учениците, се применуваат педагошките мерки: награда, признание и пофалба, односно јавна усна опомена, писмена опомена, укор и отстранување на ученикот до крајот на учебната година со право на прием во друга организација за средно образование.

Применувањето на педагошките мерки спрема учениците во организацијата за средно образование се врши според одредбите на Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ број 25/79), достигнувањата на педагошката наука, ова упатство и статутот на организацијата за средно образование.

2. При применувањето на педагошките мерки треба да се земат предвид сите околности што влијаеле во развојот и формирањето на ученичката личност, а за учениците попречени во психичкиот развој треба да се води сметка тие да одговараат и на видот и степенот на попреченоста на ученикот.

3. За постигнати резултати во учењето, образовно-работната практика, слободните активности и другите форми на општествениот и културниот живот во организацијата за средно образование и надвор од неа, примерен однос кон другарите, луѓето и заедницата и сите други облици на хумано постапување, на учениците им се доделуваат соодветни пофалби, признанија и награди.

Пофалби, признанија и награди можат да се доделуваат на одделни ученици, група ученици и цели паралелки, класови и насоки во организацијата за средно образование. Пофалби и награди и признанија на учениците можат да утврдуваат стручните и самоуправните органи и тела во организацијата за средно образование, а иницијатива за доделување пофалби, награди и признанија можат да покренуваат учениците, организацијата на ССМ, класниот раководител, наставниците, стручните тела и др. фактори во училиштето и надвор од него, што попрецизно се регулира со статутот на организацијата за средно образование.

Пофалбите и признанијата можат да бидат усно искажани, писмено оформени или пак во форма на посебно отпечатени пофалници и признанија, а наградите најчесто треба да бидат во книги, разни прибори и други средства во натурална форма, односно во соодветен паричен износ, при што мора да се води сметка за нивната правилна одмереност и можните воспитни ефекти.

Пофалбите, наградите и признанијата, независно од нивниот карактер, јавно се соопштуваат пред ученичкиот колектив. Зависно од ефектите што се сакаат да се постигнат, јавното соопштение може да биде пред учениците на паралелката, класот, насоката или целата организација за средно образование.

4. За разлика од педагошките мерки: пофалби, награди и признанија кои се доделуваат индивидуално или колективно педагошките мерки јавна усна опомена, писмена опомена, укор и отстранување

ње на ученикот до крајот на учебната година со право на прием во друга организација за средно образование, можат да се применуваат само спрема секој ученик индивидуално со претходно проучување на околностите кои довеле до непожелни појави во неговото поведение. Таквото проучување го организира и непосредно го води класниот раководител со помош и на други лица кои се во состојба да придонесат за добивање на целосни сознанија за случајот и поправилно одмерување на педагошката мерка што врз основа на таквите сознанија ќе биде предложена.

Претходно наведените педагошки мерки, кои се децидно предвидени и со членот 85 од Законот за средно образование и воспитание се применуваат за неоправдано отсуство од наставата, нехуман и некултурен однос кон учениците и наставниците, недолучно поведение во училиштето и надвор од него, за покажан и изразито слаб успех во учењето, немарен однос кон општествениот имот и сите други облици на поведение што се спротивни на социјалистичкиот морал.

5. Пред донесувањето на ваквите педагошки мерки се води посебно наменет разговор со ученикот, а потоа се разговара и со лицата што самиот тој ги предлага, а по потреба се разговара и со други лица, но задолжително и со претставници на ученичката заедница. Разговорот го води комисијата составена од претседател и два члена, од кои едниот е раководителот на паралелката, а другиот претставник на ученичката заедница на паралелката од која е ученикот. Претседателот на комисијата треба да биде лице од педагошко-психолошко-социјалната служба или пак некој од наставниците што изведува настава во паралелката од која е ученикот и што добро го познава истиот.

Класниот раководител води исцрпни белешки од задолжителните говори кои потоа ги оформува во посебен записник, врз основа на кои се одмерува и предлага педагошката мерка.

6. Пред определувањето на педагошката мерка спрема учениците во организациите за средно образование, органот што ја изрекува таа мерка го консултира и мислењето на педагогот, психологот или социјалниот работник во организацијата за средно образование, а во специјални и исклучителни случаи се консултира и мислењето на лекар специјалист.

7. При применувањето на педагошките мерки: јавна усна опомена, укор и отстранување на ученикот до крајот на учебната година со право на прием во друга организација за средно образование, не смее да се навредува личноста на ученикот.

8. Изречените педагошки мерки детално се објаснуваат со цел истите да бидат наполно разбирливи за ученикот спрема кого се применуваат и за сите други ученици. Педагошката мерка се соопштува пред учениците во паралелката во која учи, а може да се соопшти и пред сите ученици во организацијата за средно образование ако така одлучи органот определен со статутот на организацијата за средно образование.

9. Сите изречени и применети педагошки мерки се забележуваат во документацијата во организацијата за средно образование.

10. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-131

27 август 1980 година

Скопје

Претседател
на Републичкиот педагошки
совет,
д-р Бранко Петровски, с. р.

426.

Врз основа на член 25 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, број 25/79), Републичкиот педагошки совет, на XXХ-та седница, одржана на 3. VII. 1980 година донесе

КАЛЕНДАР

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Член 1

Организацијата на учебната година по програмски целини, наставната година, другите форми на воспитно-образовна дејност и ученичките одмори се уредува според одредбите на овој календар.

Учебната година во средното образование почнува на 1 септември, а завршува на 31 август следната година.

Член 2

Наставната година почнува на 1 септември, а завршува на 30 јуни.

Остварувањето на наставата во организациите за средно образование се остварува до 10 јуни во годината.

Организациите за средно образование во времето од 10 до 30 јуни организираат настава, консултации и други пригодни форми за подготвување на учениците за полагање на поправни испити.

Член 3

Наставата по програмски целини односно за прв и втор степен на стручна подготовка во организациите за средно образование се организира во секое време во текот на учебната година, според потребите на организациите на здружениот труд, а завршува со реализирањето на плановите и програмите на воспитно-образовната дејност.

Во организациите за средно образование наставата се изведува, по правило, во петдневна работна недела.

Член 4

Дополнителната воспитно-образовна работа во организациите за средно образование се организира во текот на учебната година за оние ученици кои имаат тешкотии во совладувањето на воспитно-образовните содржини.

Член 5

За учениците кои се упатени на поправен испит организациите за средно образование пред полагањето на поправните испити организираат дополнителна настава.

Член 6

Организациите за средно образование ако, од која и да било причина, не го остварат вкупниот број на часовите односно бројот на часовите по програмски целини предвидени со плановите и програмите за воспитно-образовната дејност, работата ја продолжуваат сè додека не го остварат нереализираниот број на часови.

Член 7

Образовно-работната практика (практичната настава односно практичните вежби, производната работа и феријалната практика) се изведува во текот на учебната година.

Времето на организирањето и изведувањето на образовно-работната практика се остварува во зависност од видот и насоките на организацијата за средно образование.

Динамиката за реализација на образовно-работната практика се предвидува со програмата за работа за учебната година на организацијата за средно образование.

Образовно-работната практика во организациите за средно образование се изведува под непосреден увид на соодветен наставник.

Член 8

Ученичките одмори се организираат во текот на учебната година и тоа зимски и летни ученички одмори.

Зимскиот одмор за учениците од организациите за средно образование се организира и користи во траење од 15 дена во времето од 10 јануари до 20 февруари.

Член 9

Времето за користење на зимскиот одмор на учениците од организациите за средно образование го определува Собранието на општината единствено за сите организации за средно образование на своето подрачје.

Член 10

Летниот одмор на учениците од организациите за средно образование се организира и користи, по правило, од 11 јуни до 31 август.

Времетраењето на летниот одмор е условено од остварувањето на обврските предвидени со планот и програмата на воспитно-образовната работа и програмата за работа за учебната година на организацијата за средно образование.

Член 11

Наставата во организациите за средно образование за учениците од завршната година ќе се изведува до 20 мај се дотогаш додека таа се изведува по постојните наставни планови и програми.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за ученичките одмори („Службен весник на СРМ“, број 39/79) по однос на ученичките одмори во организациите за средно образование.

Член 13

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-130

27 август 1980 година

Скопје

Претседател
на Републичкиот педагошки
совет,
д-р **Бранко Петровски**, с. р.

427.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на членот 5 од Одлуката за спречување на полските штети бр. 0201-2645/1, донесена од Собранието на општина Гостивар на седницата одржана на 27 мај 1968 година и на Одлуката за забрана паша на ситен добиток во атарот на село Никифорово бр. 01-12/1, донесена од Собирот на избирачи на селото одржан на 28 јули 1977 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 септември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) членот 5 од Одлуката за спречување на полски штети бр. 0201-2645/1, донесена од Собранието на општина Гостивар на седницата одржана на 27 мај 1968 година („Службен гласник на општината Гостивар“ бр. 6/68) и

б) Одлуката за забрана паша на ситен добиток во атарот на село Никифорово бр. 01-12/1, донесена од Собирот на избирачите на селото одржан на 28 јули 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, „Службен гласник на општината Гостивар“ и во Месната заедница на село Никифорово, општина Гостивар, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод на поднесена претставка Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување законитоста на членот 5 од одлуката, означена во точката 1 под а), односно на одлуката означена во точката 1 под б) на оваа одлука бидејќи основано се постави прашањето за нивната законитост.

4. Во претходната постапка и на седницата Судов утврди дека со членот 5 од првооспорената одлука собирачите на избирачи односно месните заедници се овластени во почетокот на годината да донесуваат заклучоци за напасување, забрана и привремена забрана на групно напасување на секаков вид добиток на одделни делови или целото подрачје во атарот на селото и дека тие заклучоци се составен дел на оваа одлука.

Со ставот 1 на член 5 од Законот за спречување на полските штети („Службен весник на СРМ“ бр. 20/57 и „Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), општинското собрание е овластено да пропитува мерки за спречување на полските штети. Со овие мерки можат да се установуваат права и должности на граѓаните, а особено во поглед на користењето на месните пасишта и утрините, сезонското преминување преку туѓи полски имоти, пасењето на добитокот пред и по свршената жетва и преземањето на мерки за обезбедување на одделни полски земјишта што се особено загрозувани од добиток.

Судов смета дека од означенава законска одредба, па и од самиот закон во целина, не произлегува овластување на општината со пропис своето право од членот 5 од цитираниот закон да го пренесе на собирачите на избирачи односно на месните заедници. Судов исто така смета дека со таквото пренесување на надлежноста се конституира различен правен режим за подрачја на иста општина.

Со оглед на тоа што Собранието на општина Гостивар со членот 5 од првооспорената одлука своето право од членот 5 од Законот за спречување на полските штети го пренело на собирачите на избирачи односно на месните заедници, Судов оцени дека тој член не е во согласност со означената законска одредба.

Судов понатаму утврди дека со второоспорената одлука е предвидена забрана на паша на ситен добиток во атарот на село Никифорово на сите носители-домаќинства и на сите сопственици на ситен добиток.

Со оглед на тоа што второоспорената одлука е донесена на основа овластување кое е оценето како незаконито, Судов оцени дека и таа не е во согласност со членот 5 од Законот за спречување на полските штети.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 31/80

11 септември 1980 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

428.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Правилникот за работните односи, донесен од Работничкиот совет на Клиниката за хируршки болести во Скопје на седницата одржана на 27 март 1979 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 септември 1980 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за работните односи, донесен од Работничкиот совет на Клиниката за хируршки болести во Скопје на седницата одржана на 27 март 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Клиниката за хируршки болести во Скопје на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод на поднесена претставка Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување законитоста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата законитост.

4. Во претходната постапка и на седницата Судов утврди дека оспорениот правилник е донесен од работничкиот совет на клиниката и дека со него се утврдени меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците во трудот (засновање на работен однос, услови за засновање работен однос и др.).

Со ставовите 1 и 4 на член 179 од Законот за здружениот труд е предвидено работниците слободно и рамноправно, во согласност со самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во основната организација, да ги утврдуваат меѓусебните права, обврски и одговорности во трудот со самоуправен општ акт со кој се уредува работниот однос и дека правата, обврските и одговорностите во трудот работниците можат да ги уредуваат со еден или со повеќе самоуправни општи акти. Со ставот 1 на член 611 од овој закон е предвидено дека статутот на основната организација го донесуваат, на предлог од работничкиот совет, работниците на основната организација на здружениот труд со мнозинство гласови на сите работници. Другите самоуправни општи акти на основната организација ги донесуваат работниците со мнозинство гласови на сите работници на ос-

новната организација, односно работничкиот совет со мнозинство гласови на сите членови на работничкиот совет.

Судов смета дека од означение законски одредби произлегува за работниците во основната организација на здружениот труд овластување своите меѓусебни права, обврски и одговорности во трудот да ги утврдуваат со самоуправен општ акт со кој се уредува работниот однос. Тоа значи дека овој самоуправен општ акт во начело можат да го донесуваат само работниците, бидејќи уредувањето на овие свои меѓусебни права е нивно самоуправно право. Тоа право работниците можат да го пренесат на работничкиот совет на основната организација на здружениот труд, под услов, во самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците или во статутот на основната организација на здружениот труд, да го предвидат тоа пренесување. Во таков случај работниците во споменатите акти треба да ги утврдат основите за уредување на работните односи. Според тоа, работничкиот совет на основната организација на здружениот труд може врз основа на членот 611 од Законот за здружениот труд да го донесе правилникот за работните односи само ако се исполнети напред означените услови.

Од извршениот увид во Самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците и во статутот на клиниката Судов утврди дека во нив не е предвидено овластување правилникот за работните односи да го донесе работничкиот совет на клиниката, ниту во нив се утврдени основите за уредување на работните односи.

Со оглед на тоа што со самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците и со статутот на клиниката работниците не предвиделе можност правилникот за работните односи да го донесува работничкиот совет и не ги утврдиле основите за уредување на работните односи, а правилникот сепак го донел работничкиот совет на клиниката, Судов смета дека тој е во спротивност со ставовите 1 и 4 на член 179 и со ставот 1 на член 611 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 230/79
11 септември 1980 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

256.

Врз основа на член 119 став 1 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОПРЕДНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СПОРЕД ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО 1980 ГОДИНА

Член 1

Заради усогласување со порастот на трошоците на животот во првите 6 месеци од 1980 година во однос на истиот период од претходната година, старосните, инвалидските и семејните пензии, без

заштитниот додаток, материјалното обезбедување и привремениот надоместок се зголемуваат за 6%.

Зголемувањето од претходниот став ќе се изврши на сите пензии определени од пензиска основа во која не е засметан личниот доход остварен во 1980 година и на материјалното обезбедување и привремениот надоместок на инвалидите на трудот кои подлежат на усогласување според член 121 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 2

Зголемувањето од член 1 став 1 на оваа одлука им припаѓа на сите корисници на минимална пензија на износот на минималната пензија.

Член 3

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука не влијае на правото и висината на заштитниот додаток на пензијата, кој и натаму ќе се исплатува во определениот износ.

Член 4

Зголемувањето по оваа одлука не влегува и нема да се засметува во основицата за усогласувањето на пензиите и другите парични примања со економските движења што ќе се изврши со важност од 1 јануари 1981 година.

Член 5

Усогласувањето на пензиите според одредбите на оваа одлука ќе го изврши по службена должност, без донесување на писмени решенија, Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, а на материјалното обезбедување и привремениот надоместок стручните служби на основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување.

Член 6

Зголемувањето според оваа одлука ќе се исплати во еднокретен износ заедно со пензијата за месец ноември 1980 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 01-2523/1

1 октомври 1980 година

Скопје

Претседател,

Лилјана Манева, с. р.

257.

Врз основа на член 131 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 39/78) и член 122 и 123 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 1 октомври 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на осигурувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката состојба („Службен весник на СРМ“, бр. 31/75) во член 2 од одделот VIII под реден број 6 се додаваат нови работни места кои гласат:

„6) На работниците: предрботник, работник и помошник работник, кои работат на работните места на ротациони машини за печатење на весници, часописи, ревији, разна репродукциона амбалажа (ротација на висок, флексен и рамен печат), секои 12 месеци поминати на работа се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци

7) На работниците: предрботник, работник и помошник работник, кои работат на работните места на ротациони машини за печатење на весници, часописи, ревији, разна репродукциона амбалажа (длабок печат), секои 12 месеци поминати на работа се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

8) На работниците: предрботник, работник и помошник работник кои работат на работни места на изработка на таласаст картон (валовити лепенки), секои 12 месеци поминати на работа се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-2560

6 октомври 1980 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II, се води постапка за амортизација на чекови и тоа: серија бр. 4216757 на износ од 3.000,00 динари, серија бр. 4216758 на износ од 3.000,00 динари и серија бр. 4216759 на износ од 3.000,00 динари, издадени од Стопанска банка — Основна банка — Скопје на име Мирјана Талеска.

Со овој оглас судот објавува дека горенаведените чекови се изгубени на ден 15. V. 1980 година. Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 87/80. (68)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД

Општинскиот суд во Охрид го повикува лицето Целески Ефтов Панде од село Опеница, Охридско, роден на ден 20. III. 1922 година, кој што наводно се удавил во реката Дунав на ден 30. V. 1947 година, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд. Истовремено се повикуваат сите други лица на кои им е познато било што за животот на Целески Панде, во истиот рок да го соопштат на судот. По истекот на рокот, судот ќе утврди дека лицето Целески Панде умрело на означениот датум.

Од Општинскиот суд во Охрид, Вис. бр. 182/78 од 22. VIII. 1980 гсд. (67)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 449 од 6. XII. 1978 година, на регистарска вложка бр. 1-120-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Основно училиште „Никола Петров — Русински“ со Ц. О. — с. Русиново, Беровско.

Основни дејности: основно образование и воспитание на деца од 7—15 годишна возраст.

Во правниот примет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Буровски Благој, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправниот општи акти на Основното училиште „Никола Петров — Русински“ во Ц. О. село Русиново, Беровско.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 449/78. (306)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 412 од 6. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-151-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — РО на здружен труд Општинска стручна служба за унапредување на индивидуалното земјоделство со Ц. О. — Берово.

Основни дејности:

- примена на врвните достигнувања во областа на земјоделското производство кај индивидуалните земјоделски производители од областа на сточарството, поледелството, овоштарството, заштитата, економијата и стручно издигнување на индивидуалните земјоделски производители;
- стручно извршување на мерките предвидени со програмата за финансирање односно субвенционирање на службата;
- изработка на методологии и поставување на демонстративни опити во поледелството, градинарството и овоштарството;
- набавување и изнесување на репродуктивен материјал (приплоден добиток, овошен посадочен материјал, семиња);
- организира и обезбедува агрохемиско испитување на почвите при индивидуалните земјоделски производители, обезбедува репроматеријали и средства за производство на индивидуални производители;
- организира стручни советувања со земјоделските производители, во областа на земјоделското производство;
- помага и посредува при реализацијата на кредити за инвестиции во индивидуалните земјоделства;
- соработува и потпомага со субвенции и вештачко осемнување на крави, од страна на ветеринарната станица, и кај индивидуалните производители.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Јовановски Димитар, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на работната организација Општинска стручна служба за унапредување на индивидуалното земјоделство — Берово.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 312/78. (308)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 607 од 11. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-361-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — РО Завод за заштита и рехабилитација, Ц. О. — Бања Банско.

Основни дејности: 130132 — медицинска рехабилитација, подобрување или компензација на постоечките оштетувања со примена на специфични методи (кинезитерапија, физиотерапија, хидротерапија, психотерапија), како и користење на природните чинители кај пациентите сместени во здравствената организација на здружен труд.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на РО Завод за заштита и рехабилитација, Ц. О. — Бања Банско.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 607/78. (325)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 262 од 9. V. 1980 година, на регистарска влошка бр. 3-1550-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Самоуправната интересна заедница на

културата на општината Кавадарци, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јанев Трајче, в.д. директор, а како нов застапник се запишува Никола Сапунџиев, секретар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 262/80. (334)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 523 од 10. V. 1980 година, на регистарска влошка бр. 2-1597-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Богородица“, со различна одговорност, село Богородица.

Земјоделската задруга е основана од 41 основач. Основни дејности: 020110 — поледелство; 020120 — овоштарство; 020130 — лозарство; 020140 — сточарство.

Споредни дејности: 013200 — производство на сточна храна; 020201 — земјоделски услуги за растително производство; 020202 — земјоделски услуги во сточарството; 070211 — трговија на големо со жита и мелнички производи; 070212 — трговија на големо со зеленчук, овошје и преработки; 070214 — трговија на големо со добиток и живина; 070222 — трговија на големо со кожа, волна и сл.; 070122 трговија на мало со пластика; 070127 — трговија на мало со хемиски средства за заштита на растенијата и хемиски ѓубрива.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со свој имот.

За обврските на задругата сторени во правниот промет со трети лица здружените земјоделци емчат во висина на десеткратниот износ од здружениот влог, чиј износ изнесува 1.000,00 динари.

Лице овластено за застапување на задругата е Папучиев Драгољуб, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 523/80. (333)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 263 од 9. V. 1980 година, на регистарска влошка бр. 3-1545-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправна интересна заедница за физичка култура, Ц. О. — Кавадарци, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на Општинската самоуправна интересна заедница за физичка култура Пане Митрев, в.д. секретар, а се запишува како нов застапник Никола Сапунџиев, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 263/80. (335)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 392 од 5. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-401-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Училишен центар за средно образование „Методи Митевски“ — Брицо, Ц. О. — Делчево.

Основни дејности: 120122 — средно насочено образование.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Драган Арсовски, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Училишниот центар за средно образование „Методи Митевски“ — Брицо, Ц. О. — Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 392/78. (313)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 391 од 5. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-72-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Здравствен дом „Гоце Делчев“, Ц. О. — Делчево.

Основни дејности: 130120 — амбулантно-поликлиничка и диспанзерска здравствена заштита.

Во правниот промет со трети лица организацијата има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува д-р Кирил Ханциски, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Здравствениот дом „Гоце Делчев“, Ц. О. — Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 391/78. (314)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 401 од 5. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-181-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — РО Ветеринарна станица „Здравје“, Ц. О. — Делчево.

Основни дејности: 020202 — вршење земјоделски услуги во сточарството и тоа: заштита, лекување, вештачко осеменување и други ветеринарни услуги, услуга на земјоделската стручна служба во областа на сточарството, подготвување и услужно мешање на добиточна храна и сл.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Благој Димитров, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на Ветеринарната станица „Здравје“, Ц. О. — Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 401/78. (315)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 76 од 22. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-514-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на РО за комунални, производни и услужни дејности „Обнова“, Ц. О. — Пехчево.

Основни дејности:

— вршење на комунална хигиена, одржување на водоводната и канализационата мрежа;

— подготвување и изградба на улична мрежа со сите придружни објекти (производство и поставување на ивичњаци, изградба на тротоари, потпорни ѕидови, изработка на дренажи и др.);

— инсталирање на водоводна и канализациона инсталација во индивидуалните станови и ОЗТ;

— вршење на ѕидаро-тесарски и фасадаерски работи, молеро-фарбарски, лимарски, стаклорезачки, електроинсталатерски и др. сервисни услуги за радио, ТВ и бела техника;

— одржување на градското зеленило, чистење на куќен смет од индивидуални станови и ОЗТ;

— врши и други работи за потребите на граѓаните и ОЗТ во МЗ.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Работната организација ќе ја застапува Таковски Михаил Благој, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на Месната заедница — Пехчево бр. 8 од 16. I. 1979 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 76/79. (317)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 454 од 6. XII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-251-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето на организацијата со Законот за здружен труд — Здравствена станица, Ц. О. — Пехчево.

Основни дејности:

130111 — здравствено-превентивна заштита;

130112 — санитарна заштита;

130120 — амбулантно-поликлиничка и диспанзерска здравствена заштита;

130140 — стоматолошка здравствена заштита;

130159 — други видови здравствена заштита (лаборатор. анализа);

130160 — аптека.

Во правниот промет со трети лица работната организација има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Организацијата ќе ја застапува Арнаудовски Љубомир, директор, со неограничени овластувања во застапувањето.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправните општи акти на здравствената станица, Ц. О. — Пехчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 454/78. (318)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 318 од 2. IV. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-251-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на работната организација Здравствена станица, Ц. О. — Пехчево.

Правото на потпис на досегашниот директор на Здравствената станица, Ц. О. од Пехчево д-р Љубомир Арнаудовски престанува, а за директор е именуван д-р Драгица Апостолова, која со неограничени овластувања ќе ја застапува работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Здравствената станица, Ц. О. од Пехчево бр. 03-94/2 од 23. III. 1979 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 381/79. (319)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 398 од 30. IV. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-254-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на РО поради организирање со ООЗТ Универзитетски центар за медицински науки, О. О., со ООЗТ — Скопје, ул. „50 дивизија“ бр. 6, со следните податоци: Престанокот на работната организација Универзитетски центар за медицински науки, О. О., со ООЗТ — Скопје, поради организирање во сложена организација на здружениот труд (член 386 од Законот за здружениот труд).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 398/80. (336)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 527 од 6. VI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-168-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Зоолошката градина „Скопје“, Ц. О. — Скопје, булевар „Илинден“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Владимир Забијакин, директор, а се запишува како нов застапник Момчило Џокиќ, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 527/80. (337)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 120 од 21. IV. 1980 година, на регистарска влошка бр. 185 го запиша во судскиот регистар престанокот со работа и бришење на Ра-

ботната организација „Градски водовод“ — Охрид, со следните податоци: Престанува со работа и се брише од судскиот регистар Работната организација „Градски водовод“ — Охрид поради здружување со РО за комунални услуги и езерски сообраќај „Комуналец“ — Охрид, рег. вл. 215 во нова РО за комунални и градежно-услужни работи „Билјана“ — Охрид, соц. о. — рег. вл. 624.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 128/80. (340)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 129 од 21. IV. 1980 година, на регистарска вложка бр. 215 го запиша во судскиот регистар престанокот со работа и бришењето на РО за комунални услуги и езерски сообраќај „Комуналец“ — Охрид со следните податоци: Работната организација за комунални услуги и езерски сообраќај „Комуналец“ — Охрид престана со работа и се брише од судскиот регистар поради здружување со Работната организација „Градски водовод“ — Охрид, рег. вл. 185, во нова РО за комунални и градежно-услужни работи „Билјана“ — Охрид, рег. вл. 624.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 129/80. (341)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Здравствена легитимација на име Снежана Пешкиќ, Гостивар. (4706)

Диплома на име Безат Велиу, с. Равен, Гостивар. (4707)

Свидетелство за VIII одделение на име Ружди Адеми, с. Неготино, Гостивар. (4708)

Диплома на име Нада Трајкоска, с. Извор, Титов Велес. (4709)

Свидетелство за VIII одделение на име Снежана Димческа, с. Стровија Прилеп. (4710)

Свидетелство за IV одделение на име Снежана Кузеска, с. Царевик, Прилеп. (4711)

Уверение за заварувач на име Страшо Јованоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 208, Прилеп. (4712)

Лична карта бр. 94108 на име Крсте Адески, с. Кривогаштани, Прилеп. (4713)

Диплома на име Петре Трајкоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 2, Прилеп. (4714)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Единство“, Македонски Брод на име Дабески Тихомиров Драгољуб, Стара населба, Македонски Брод. (4715)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Стив Наумов“, с. Пласница на име Изејроски Муса, с. Пласница, Брод Македонски. (4716)

Свидетелство за IV одделение на име Васарија Рамческа, с. Пласница, Македонски Брод. (4717)

Свидетелство за IV одделение на име Џемал Селими, с. Г. Речица, Тетово. (4718)

Свидетелство за IV одделение на име Имер Селими, с. Г. Речица, Тетово. (4719)

Диплома за IV одделение на име Феми Селими, с. Г. Речица, Тетово. (4720)

Свидетелство за IV одделение на име Расим Селами, с. Вешале, Тетово. (4721)

Здравствена легитимација на име Јаји Репепи, с. Орашје, Тетово. (4722)

Лична карта на име Зулџуфи Елези, с. Камениане, Тетово. (4723)

Здравствена легитимација на име Флорам Адеми, с. Пирок, Тетово. (4724)

Здравствена легитимација на име Катип Нухију, с. Боговиње, Тетово. (4725)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кирил и Методи“ на име Драгица Агова, с. Кучевилите, Скопје. (4726)

Свидетелство за завршен испит, издадено од АСУЦ — Скопје на име Божић Јованов, Кавадарци. (4727)

Работна книшка, издадена од Собранието на општината Кавадарци на име Божић Јованов, Кавадарци. (4728)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Зоран Васиљевски, Скопје. (4729)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ахмети Исомедин, Скопје. (4730)

Ученичка книшка, издадена од Основното училиште „Х. Т. Карпош“ во Скопје на име Давор Хорватовиќ, Скопје. (4731)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Зоран Војачиевски, Скопје. (4732)

Воена книшка, издадена од Крањ на име Благој О. Стојановски, Скопје. (4733)

Чек бр. 4259717 во вредност од 5.000,00 динари, издаден од Љубљанска банка на име Димитар Белковски, Скопје. (4734)

Здравствена легитимација на име Грушењко Јован Костоски, Прилеп. (4735)

Воена легитимација, издадена од Управата на воениот округ Скопје на име Ангеловски Максим Илија, ул. „Боро Прџан“ бр. 30, Куманово. (4736)

Свидетелство за VIII одделение на име Слоботна Насковска, ул. „Ж. Јовановиќ Шпанац“ бр. 5/20, Куманово. (4737)

Свидетелство за I година на име Исљам Јашари, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 21, Куманово. (4738)

Работна книшка на име Радојко Стефановски, ул. „Бранко Радичевски“ бр. 34, Куманово. (4739)

Свидетелство за IV одделение на име Катица Димитрова, с. Богомила, Титов Велес. (4740)

Свидетелство за IV одделение на име Милица Блажевска, с. Раотинце, Тетово. (4741)

Свидетелство за I година, издадено од Учителското училиште „Никола Карев“ во Скопје на име Глигур Андоновски, Скопје. (4742)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ризвановиќ Х. Салко, Скопје. (4743)

Свидетелство за I клас и II клас на име Јагода Јованоска, с. Дупјачани, Прилеп. (4744)

Здравствена легитимација на име Јордан Христоски, ул. „Ладо Лапеџот“ бр. 20, Прилеп. (4745)

Свидетелство за II година на име Ристе Митрески, с. Марул, Прилеп. (4746)

Воена книшка, издадена од СО — Струга на име Божићар Бандоски, с. Јабланица, Струга. (4747)

Здравствена книшка, издадена од Тетово на име Авдија Рухиде, с. Палатица, Тетово. (4748)

Здравствена книшка, издадена од Тетово на име Авдија Емин, с. Палатица, Тетово. (4749)

Свидетелство за VIII одделение на име Живко Игневски, с. Челопек, Тетово. (4750)

Возачка дозвола на име Сулејман Мусими, ул. „И. Р. Лола“ бб, Тетово. (4751)

Здравствена легитимација на име Рукије Љоки, ул. „Џетинска“ бр. 137, Тетово. (4752)

Здравствена легитимација на име Драгица Кировска, ул. „Г. Делчев“ бр. 88, Тетово. (4753)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Алиу Намик, с. Пирок, Тетово. (4754)

Земјоделска здравствена легитимација на име Мирко Трпевски, с. Глози, Тетово. (4755)

Свидетелство за IV одделение на име Хис Шехаб, с. Вешала, Тетово. (4756)

Диплома на име Дехари Абдил, ул. „Гостиварска“ бр. 44-а, Тетово. (4757)

Здравствена легитимација на име Муамет Имере, ул. „И. Р. Лола“ бб, Тетово. (4758)

Свидетелство за VIII одделение на име Имер Салију, с. Челопек, Тетово. (4759)

Лична карта, издадена од ОВР — Гостивар на име Неби Џелал, с. Градец, Гостивар. (4760)

Свидетелство за VII и VIII одделение на име Гојко Стрезовски, Гостивар. (4761)

Свидетелство за I клас на име Фито Мемете, ул. „М. Фиданоски“, Гостивар. (4762)

Свидетелство за VII одделение на име Хајдар Целџаџи, с. Дебреште, Гостивар. (4763)

Свидетелство за VIII одделение на име Крстана Димитриеска, Гостивар. (4764)

Свидетелство за VI одделение на име Алим Шабани, с. Жировница, Гостивар. (4765)

Свидетелство за IV одделение на име Гулџис Идризи, с. Врановце, Гостивар. (4766)

Свидетелство за VI одделение на име Целаљ Хасан, с. Врапчиште, Гостивар. (4767)

Свидетелство за VIII одделение на име Доска Милеикова, Винаца, (4768)

Свидетелство за IV одделение на име Костадин Кардевски, ул. „Орце Мартинов“ бр. 10. Титов Велес. (4768)

Свидетелство за IV одделение на име Абдул-кифли Шерифи, с. Чајле, Гостивар. (4769)

Свидетелство за III година на име Љупчо Алексов, ул. „Г. Делчев“ бр. 43, Гостивар. (4770)

Воена книшка, издадена од Марибор на име Мирко Богевски, Скопје. (4771)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Тихомир Стефановски, Скопје. (4772)

Воена книшка, издадена од Мостар на име Стевко Локоров, Скопје. (4773)

Свидетелство за VIII одделение на име Зибер Зибероски, с. Пласница, Македонски Брод. (4774)

Свидетелства за I, II и III година, издадени од АСУЦ — Скопје на име Руждија Катовиќ, Рожај. (4775)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Рафиз Сејдиџи, Скопје. (4776)

Свидетелство за I и II година на име Јован Јованов, ул. „Бошевска“ бр. 5, Кавадарци. (4778)

Свидетелство за VIII одделение на име Кире Камчески, ул. „С. Манеска“, бр. 6, Прилеп. (4779)

Свидетелство за IV одделение на име Џилка Неџири, с. Жировница, Гостивар. (4780)

Свидетелство за IV одделение на име Енвер Шаики, с. Жировница, Гостивар. (4782)

Свидетелство за VI одделение на име Стојче Јованоски, с. Галате, Гостивар. (4783)

Свидетелство за IV одделение на име Келеби Садику, с. Србиново, Гостивар. (4784)

Свидетелство за VI одделение на име Абдула Заими, с. Калиште, Гостивар. (4785)

Здравствена легитимација на име Иљас Адеми, с. Г. Речица, Тетово. (4786)

Здравствена легитимација на име Назмија Адеми, с. Г. Речица, Тетово. (4787)

Здравствена легитимација на име Шекибе Адеми, с. Г. Речица, Тетово. (4788)

Здравствена легитимација на име Имер Адеми, с. Г. Речица, Тетово. (4789)

Здравствена легитимација на име Иљас Адеми, с. Г. Речица, Тетово. (4790)

Здравствена легитимација на име Хамдија Адеми, с. Г. Речица, Тетово. (4791)

Здравствена легитимација на име Амер Адеми, с. Г. Речица, Тетово. (4792)

Здравствена легитимација на име Мецаит Адеми, с. Г. Речица, Тетово. (4793)

Здравствена легитимација на име Сефет Тахири, с. Пирок, Тетово. (4794)

Здравствена легитимација на име Узаир Басри, с. Шипковица, Тетово. (4795)

Свидетелство за VI одделение на име Шаип Османи, с. Каменџане, Тетово. (4796)

Здравствена легитимација на име Кадира Абдурамани, с. Требош, Тетово. (4797)

Земјоделска здравствена легитимација на име Абдула Рамадани, с. Чelopeк, Тетово. (4798)

Земјоделска здравствена легитимација на име Аљи Рамадани, с. Чelopeк, Тетово. (4799)

Земјоделска здравствена легитимација на име Салија Ајет, с. Д. Плачковица, Тетово. (4800)

Свидетелство за VII одделение на име Ејуп Зиберџи, с. Шемшово, Тетово. (4801)

Воена книшка, издадена од Ниш на име Трандафил Златевски, Скопје. (4802)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Томислав Тодоровски, Скопје. (4803)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Сафет Курбордовиќ, Скопје. (4804)

Воена книшка, издадена од Мостар на име Киро Андреев, Скопје. (4805)

Свидетелство за VIII одделение на име Ѓорѓи Наумоски, ул. „П. К. Даскалот“ бр. 18, Прилеп. (4806)

Свидетелство за VI одделение на име Трајанка Саботкоска, ул. „У. Кошарец“ 66, Прилеп. (4807)

Воена книшка на име Јован Ношпалоски, Прилеп. (4808)

Свидетелство за IV одделение на име Блага Димоска, с. Горно Село, Прилеп. (4809)

Свидетелство за VIII одделение на име Јоксим Героски, с. Г. Крушје, Македонски Брод. (4810)

Свидетелство за VI одделение на име Никола Комески, с. Дреновци, Прилеп. (4839)

Свидетелство за IV одделение на име Павлина Комеска, с. Дреновци, Прилеп. (4840)

Свидетелство за V одделение на име Ружа Комеска, с. Дреновци, Прилеп. (4841)

Работна книшка, издадена од Собранието на општина Ресен на име Јовановски Јорданов Драги, с. Асамати, Ресен. (4842)

Свидетелство за IV одделение на име Стојан Петковски, с. Оравдол, Титов Велес. (4843)

Свидетелство за VIII одделение, на име Исмаил Асани, с. Чelopeк, Тетово. (4844)

Здравствена легитимација на име Џезаир Хасани, с. Желино, Тетово. (4845)

Здравствена легитимација, издадена од Тетово на име Нафи Хасани, с. Желино, Тетово. (4846)

Здравствена легитимација на име Шадије Бедети, с. Шемшово, Тетово. (4847)

Лична карта на име Миодраг Станковски, с. Д. Седларце, Тетово. (4848)

Свидетелство за IV одделение на име Муедин Усеини, с. Врапчиште, Гостивар. (4849)

Свидетелство за V одделение на име Џемиле Лихаџаџи, с. Врапчиште, Гостивар. (4850)

Свидетелство за VI одделение на име Џемаил Сејдини, Гостивар. (4851)

Свидетелство за IV одделение на име Хамди Хасани, с. Врановце, Гостивар. (4852)

Свидетелство за VIII одделение на име Менсур Хасани, с. Врапчиште, Гостивар. (4853)

Свидетелство за IV одделение на име Зулфи-кар Илмиу, с. Врановце, Гостивар. (4854)

Свидетелство за VIII одделение на име Абдул-хаким Зенунки, с. Дебреште, Гостивар. (4855)

Свидетелство за IV одделение на име Мефаил Сефери, с. Врапчиште, Гостивар. (4856)

Свидетелство за III и IV одделение на име Рами Ђмури, с. Калиште, Гостивар. (4857)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Панче Петков, Скопје. (4858)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Џевдет Кадри, Скопје. (4859)

Воена книшка на име Гоце Јосески, ул. „О. Чопела“ бр. 183, Варош, Прилеп. (4860)

Лична карта бр. 69280 на име Павлина Недеска, ул. „П. Темелкоски“ бр. 17, Прилеп. (4861)

Ученичка книшка за II година на име Тодор Ристески, ул. „5 Пролетерска бригада“ бр. 111, Прилеп. (4862)

Работна книшка на име Бранко Трајчески, с. Тополчани, Прилеп. (4863)

Свидетелство за IV одделение на име Миланка Чуклеска, с. Клепач, Прилеп. (4864)

Диплома и свидетелство за III година на име Илија Ѓорѓиоски, Прилеп. (4865)

Свидетелство на име Сузана Чапуноска, с. Тополчани, Прилеп. (4866)

Свидетелство за VIII одделение на име Зора Пишлеска, с. Бучин, Крушево. (4867)

Свидетелство за VIII одделение на име Славица Тембелеска, с. Бучин, Крушево. (4868)

- Воена книшка, издадена на име Реџеп Зумбери, ул. „Ј. Гачев“ бр. 23-а, Куманово. (4869)
- Воена книшка на име Муарем Ферати, с. Белица, Струга. (4870)
- Свидетелство за VIII одделение на име Славица Дамческа, с. Драговдол, Македонски Брод. (4871)
- Свидетелство за II година на име Здравко Стојков, ул. „П. Алчев“ бр. 8 Титов Велес. (4872)
- Здравствена легитимација, издадена од Гевгелија на име Ангелов Т. Стојан, с. Николитч, Гевгелија. (4873)
- Свидетелство за V одделение на име Златко Југов, ул. „Д. Велков“ бр. 17, Гевгелија. (4874)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Сабрие Сулејмани, с. Шипковица, Тетово. (4875)
- Свидетелство за VI одделение на име Агим Абдии, с. Радиовце, Тетово. (4876)
- Здравствена легитимација на име Алип Салији, с. М. Речица, Тетово. (4877)
- Здравствена легитимација на име Илјази Алифемии, с. Цепчиште, Тетово. (4878)
- Воена инвалидска книшка на име Спасе Трпчевски, с. Раотинце, Тетово. (4879)
- Свидетелство за V одделение, издадено во с. Боговиње, на име Неџамо Реџеџи, с. Каменџане, Тетово. (4880)
- Уверение за прва помош на име Бари Зиберии, с. Дебреште, Гостивар. (4881)
- Свидетелство за IV година и диплома за положен завршен испит, издадени од Педагошката гимназија „Никола Карев“ во Скопје на име Симеон Богданов, Скопје. (4882)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Изет Мемети, Скопје. (4883)
- Здравствена книшка, издадена од Скопје на име Зорица Јанкулова, с. Злокуќани, Скопје. (4884)
- Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Снежана Јанкуловска, с. Злокуќани, Скопје. (4885)
- Работна книшка, издадена од Крива Паланка на име Стојан Стојановски, с. Радибуш, Крива Паланка. (4886)
- Работна книшка, издадена од Скопје на име Ремзи Камберов, Скопје. (4887)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Исак Сулејмани, Скопје. (4888)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Ибиб Дури, Скопје. (4889)
- Воена книшка, издадена во Дрвента, на име Имер Имери, с. Идризово, Скопје. (4890)
- Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Градежниот училищен центар „Нико Нестор“ во Струга на име Лена Костадинова, Струга. (4891)
- Свидетелство за VII одделение, издадено од Основното училиште „Тодор Јанев“ на име Анева Пандура, Титов Велес. (4892)
- Свидетелство за VII одделение издадено од Основното училиште „Тодор Јанев“, нас. Чашка на име Јорданов Миле, с. Раковец, Титов Велес. (4893)
- Работна книшка, издадена од Титов Велес на име Костова Маријонка, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 22, Титов Велес. (4894)
- Земјоделска здравствена легитимација, издадена од Тетово на име Сеџери Несет, с. Каменџане, Тетово. (4895)
- Земјоделска здравствена легитимација, издадена од Тетово на име Сеџери Бајрам, с. Каменџане, Тетово. (4896)
- Земјоделска здравствена легитимација, издадена од Тетово на име Ајрули Бекир Нурија, с. Каменџане, Тетово. (4897)
- Свидетелство на име Кучевик Фикрета, с. Тетарце, Тетово. (4898)
- Свидетелство за VIII одделение на име Самет Дурмиши, с. Пирок, Тетово. (4899)
- Свидетелство за IV одделение на име Рамадан Фазлиу, с. Тетово, Тетовс. (4900)
- Свидетелство за VIII одделение на име Даут Сабриу, с. Пирок, Тетово. (4901)
- Свидетелство за IV одделение на име Абдулмеџит Рамадани, с. М. Речица, Тетово. (4902)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Зера Исмети, ул. „ЈНА“ бр. 50, Тетово. (4903)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Назиме Имери, ул. „ЈНА“ бр. 50, Тетово. (4904)
- Здравствена легитимација на име Касим Назири, ул. „Г. Стојчевски“ бр. 102, Тетово. (4905)
- Диплома на име Реџеп Имери, с. Доброште, Тетово. (4906)
- Свидетелство за IV клас на име Букурје Бајрами, ул. „Б. Кочовски“ бр. 83, Тетово. (4907)
- Здравствена легитимација на име Драгица Апостоловска, с. Брвеница, Тетово. (4908)
- Свидетелство од VIII одделение, издадена од Основното училиште во с. Симница на име Али Хазр, с. Г. Вањица, Гостивар. (4909)
- Свидетелство за VII одделение на име Ристем Шабани, с. Врановце, Гостивар. (4910)
- Свидетелство за VIII одделение на име Благоуна Кечовска, ул. „Р. Митровиќ“ бр. 175, с. Драчево. (4911)
- Воена книшка на име Алексо Чалески, с. Богани, Прилеп. (4912)
- Свидетелство на име Лале Петрески, ул. „П. Котеска“ бр. 122, Прилеп. (4913)
- Свидетелство на име Славе Апостоловски, ул. „Д. Корески“ бр. 5, Прилеп. (4914)
- Уверение за прва помош на име Бранко Петкоски, ул. „К. Јосифоски“ бр. 205, Прилеп. (4915)
- Свидетелство на име Блаже Тодоров, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 97, Прилеп. (4916)
- Свидетелство за III година на име Надежда Башеска, ул. „М. Цилкоски“ бр. 20, Прилеп. (4917)
- Свидетелство за VIII одделение на име Даница Талеска, с. Подмол, бр. 10, Прилеп. (4918)
- Работна книшка на име Даница Талеска, с. Подмол, бр. 10, Прилеп. (4919)
- Картон за вработување на име Даница Талеска, с. Подмол бр. 10, Прилеп. (4920)
- Работна книшка на име Наим Аметовски, с. Дрла, Куманово. (4921)
- Свидетелство за VIII одделение на име Веат Рамани, с. Д. Татеша, Струга. (4922)
- Свидетелство за завршено IV одделение на име Тодорова Паца, с. Вањица, Титов Велес. (4923)
- Свидетелство за VIII одделение на име Стојмирка Цветкоска, с. Долно Ботуше, М. Брод. (4924)
- Диплома за положен завршен испит и свидетелство за завршено IV година издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Шипреса Јусуфи, Куманово. (4958)
- Индекс бр. 3310, издаден од Технолошкиот факултет на име Ефтим Илиев, Скопје. (4959)
- Здравствена легитимација, издадена од КЗСО Штип — Филијала Вина на име Васка Цонева, ул. „4 Македонска бригада“ бр. 41, Вина. (4925)
- Работна книшка на име Слободан Камчески, ул. „Б. Талески“ бр. 98, Прилеп. (4926)
- Лична карта бр. 9891 на име Слободан Камчески, ул. „Б. Талески“ бр. 98, Прилеп. (4927)
- Воена книшка, издадена од Воениот одсек Титов Велес на име Караџов Васил, ул. „11 Октомври“ бр. 2, Титов Велес. (4928)
- Воена книшка на име Бејтула Даути, с. Раковец, Тетово. (4929)
- Свидетелство за IV одделение на име Слободан Касами, с. В. Речица, Тетово. (4930)
- Свидетелство за IV одделение на име Латиф Селами, нова населба Циглана, Гостивар. (4931)
- Свидетелство за IV одделение на име Јануз Незири, с. Падалиште, Гостивар. (4932)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Исен Сејдиџи, с. Г. Речица, Тетово. (4933)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Разије Сејдиџа, с. Г. Речица, Тетово. (4934)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Сузана Сејдиџа, с. Г. Речица, Тетово. (4935)
- Воена книшка на име Реџеп Шабани, ул. „М. Ацев“ бр. 62, Тетово. (4936)

Земјоделска здравствена легитимација на име
Ценазије Хамзаи, с. Требош, Тетово. (4937)

Земјоделска здравствена легитимација на име
Виљнет Хамзаи, с. Требош, Тетово. (4938)

Земјоделска здравствена легитимација на име
Илми Хамзаи, с. Требош, Тетово. (4939)

Земјоделска здравствена легитимација на име
Зејди Исеини, с. Цепчиште, Тетово. (4940)

Ученичка книшка за VI одделение на име Фе-
рик Казими, с. Урвич, Тетово. (4941)

Земјоделска здравствена легитимација на име
Рамадан Изеири, с. Непроштено, Тетово. (4942)

Земјоделска здравствена легитимација на име
Руѓил Далифи, с. Непроштено, Тетово. (4943)

Земјоделска здравствена легитимација на име
Музафер Далифи, с. Непроштено, Тетово. (4944)

Земјоделска здравствена легитимација на име
Идрис Далифи, с. Непроштено, Тетово. (4945)

Земјоделска здравствена легитимација на име
Зебибе Далифи, с. Непроштено, Тетово. (4946)

Земјоделска здравствена легитимација на име
Ремзи Изаири, с. Непроштено, Тетово. (4947)

Свидетелство за III година на име Лилјана
Ѓорѓиевиќ, ул. „Хајдук Вељкова“ бр. 8, Младено-
вац. (4948)

Свидетелство за IV одделение на име Слобо-
данка Стојановска, с. Д. Јеловце, Гостивар. (4949)

Свидетелство за IV одделение на име Ангели-
на Петреска, с. Ж. Река, Гостивар. (4950)

Свидетелство за IV одделение на име Насир
Керабатовски, с. Врапчиште, Гостивар. (4951)

Свидетелство за VIII одделение на име Тасин
Сејфулаи, с. Врапчиште, Гостивар. (4952)

Свидетелство за VIII одделение на име Хусин-
кемал Фетаи, ул. „Ленинградска“ бр. 1, Гостивар.
(4953)

Возачка дозвола, издадена од СВР — Кочани
на име Атанасова Зора, ул. „Боро Ловџија“ бр. 52,
Кочани. (4954)

Работна книшка, издадена од Скопје на име
Ромо Ризвановиќ, Скопје. (4955)

Потврда за приклучок на вода, издадена од
М. З. „Долно Оризари“ на име Авдиљ Муча, Скоп-
је. (4957)

Потврда за приклучок на вода, издадена од
М. З. „Долно Оризари“ на име Афет Муча, Скоп-
је. (4958)

Потврда за приклучок на вода, издадена од
М. З. „Долно Оризари“ на име Осман Куртишовиќ,
Скопје. (4959)

Здравствена книшка, издадена од Скопје на
име Дилбер Шашивари, Скопје. (4960)

Свидетелство за VIII одделение на име Петре
Ристоски, ул. „К. Јосифоски“ бр. 201, Прилеп. (4961)

Ученичка книшка за IV одделение на име Ка-
лина Стојаноска, с. Русаково, Прилеп. (4962)

Оружен лист бр. 711, издаден од Одделението
за внатрешни работи во Брод Македонски на име
Јованоски Станислав, с. Самоков, Брод Македон-
ски. (4963)

Работна книшка, рег. бр. 10.755, издадена од
Собранието на општината Ресен на име Христовски
К. Иван, Ресен. (4964)

Свидетелство на име Сирма Јаневска, ул. „Бр.
Миладинови“ бр. 266 Тетово. (4965)

Земјоделска здравствена легитимација на име
Сефер Исмани, с. Желино, Тетово. (4966)

Земјоделска здравствена легитимација на име
Камиле Рамадани, с. Желино, Тетово. (4967)

Здравствена легитимација на име Аријета Би-
сими, ул. „Б. Тоска“ бр. 14, Тетово. (4968)

Свидетелство за VIII одделение на име Харун
Гарипи, с. Каменџане, Тетово. (4969)

Диплома на име Надир Лимани, ул. „Бл. Тос-
ка“ бр. 201, Тетово. (4970)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на
име Јакуп Исени, с. Сиричино, Тетово. (4971)

Свидетелство за I година на име Раѓби Јаша-
ри, с. Оризаре, Куманово. (4972)

Свидетелство од II година гимназија, издадено
од Гимназијата „Кочо Рацин“, Титов Велес на име
Вишинога Соња, ул. „Марксва“ 6-II/7, Титов Ве-
лес. (4428)

Здравствена легитимација на име Фатиме Аб-
дију, с. Боговиње, Тетово. (4429)

Свидетелство за VIII одделение на име Муха-
рем Хамзаи, с. Врапчиште, Гостивар. (4430)

Воена книшка, издадена од Скопје на име
Душко Ѓуриќ, Скопје. (4431)

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Решат
Муфтар, Куманово. (4432)

Свидетелство за завршен IV клас гимназија,
издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Кума-
ново на име Драган Симоновски, Куманово. (4433)

Слободна карта, издадена од ГСП во Скопје на
име Слободан Гелевски, Скопје. (4434)

Диплома издадена од Гимназијата „Гоце Дел-
чев“, Куманово на име Благојче Пешевски, ул.
„Д. Божинов“ бр. 26, Куманово. (4435)

Работна книшка на име Исмаил Фазлиу, ул.
„108“ 66, Тетово. (4436)

Свидетелство за IV клас, на име Наумовска
Дафинка, с. Д. Љешница, Тетово. (4437)

Здравствена книшка, издадена од Тетово на
име Азир Исмани, с. Желино, Тетово. (4438)

Свидетелство и диплома на име Мустафа Це-
мил, Ново село II бр. 103, Тетово. (4439)

Свидетелство на име Коста Јанчевски, с. Рао-
тинце, Тетово. (4440)

Лична карта, издадена од СВР Тетово на име
Назиф Илџази, с. Лисец, Тетово. (4441)

Здравствена легитимација на име Имери На-
зми, ул. „И. Р. Лола“ бр. 191, Тетово. (4442)

Здравствена легитимација на име Ѓецеврие
Алији, с. Орашје, Тетово. (4443)

Свидетелство за I, II и III година, издадени од
Гимназијата „Кочо Рацин“ на име Стојковска Ма-
рика, Скопје. (4812)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од
Основната школа „Народна Револуција“, с. Богови-
ње на име Авзија Шеза, с. Каменџане, Тетово. (4813)

Здравствена легитимација, издадена од Тетово
на име Емрулаи Рахим, с. Горна Љешница, Тетово.
(4814)

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од Тетово на име Таири Мустафи, с. Палатица,
Тетово. (4815)

Свидетелство за VIII одделение на име Али-
нафи Шабани, Тетово. (4816)

Свидетелство за VIII одделение на име Хасан
Саџија, с. Пирок, Тетово. (4817)

Лична карта на име Муртезан Џемовски, с.
Нераште, Тетово. (4818)

Земјоделска здравствена легитимација на име
Азис Ајрулаи, с. Милетино, Тетово. (4819)

Воена книшка на име Јонус Руфати, с. Бого-
виње, Тетово. (4820)

Земјоделска здравствена легитимација на име
Гилнас Нуредини, с. Каменџане, Тетово. (4821)

Земјоделска здравствена легитимација на име
Азис Б. Ајрулаи, с. Милетино, Тетово. (4822)

Свидетелство за III и IV година и диплома
на име Фадил Меммиши, Тетово. (4823)

Свидетелство за V одделение на име Земири
Сулејмани, с. Враговце, Гостивар. (4824)

Уверение за пишачки занает, издадено од Оп-
штина Гостивар на име Камбери Наџи, с. Д. Ба-
њица, Гостивар. (4825)

Свидетелство за VIII одделение на име Хаким
Максути, с. Градец, Гостивар. (4826)

Свидетелство за VIII одделение на име Фекри
Џафери, с. Врановце, Гостивар. (4827)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од
Ц. О. У. во с. Влатец на име Петрова Стефка, с.
Влатец, Винаца. (4828)

Свидетелство на име Донка Петрушева, с. Ја-
кимово, Винаца. (4829)

Диплома за положен завршен испит, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Зоја Тодоровска, Куманово. (4830)

Членска книшка за трудов инвалид, издадена во Скопје на име Ружа Ацковска, Скопје. (4831)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО Скопје на име Ружа Ацковска, Скопје. (4832)

Возна карта за I категорија инвалидност на име Ружа Ацковска, Скопје. (4833)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ангелче Арсовски, Скопје. (4834)

Работна книшка, издадена од Завод за вработување на име Бајрам Рамадан, Миљаим, Скопје. (4835)

Индекс бр. 19273 издаден од Педагошка академија на име Гордана Стојановска. (4836)

Месечна возна карта за слободно возење, издадена од ГСП во Скопје на име Камил Идризи, Скопје. (4837)

Свидетелство за I клас на име Мирко Коцески, ул. „Октомвриска“ бр. 2/10, Прилеп. (4838)

Здравствена легитимација на име Мсфайл Емини, ул. „Корушка“ бр. 22, Тетово. (4642)

Свидетелство за IV одделение на име Идриз Лимани, с. Челопек, Тетово. (4643)

Свидетелство за IV одделение на име Нухи Идризи, с. Челопек, Тетово. (4644)

Свидетелство за IV одделение на име Цеват Идризи, с. Челопек, Тетово. (4645)

Свидетелство за IV одделение на име Рушит Идризи, с. Челопек, Тетово. (4646)

Свидетелство за IV одделение на име Невзат Идризи, с. Челопек, Тетово. (4647)

Пасош на име Басри Рамадани, с. Боговиње, Тетово. (4648)

Лична карта бр. 67350 на име Басри Рамадани, с. Боговиње, Тетово. (4649)

Возачка дозвола на име Басри Рамадани, с. Боговиње, Тетово. (4650)

Свидетелство за IV година на име Бедрије Таири, ул. „Чешел“ бр. 1/6, Тетово. (4651)

Свидетелство на име Фатмир Абдуахи, с. Сламино, Тетово. (4652)

Свидетелство за I одделение на име Исак Муареми, с. Каменјане, Тетово. (4653)

Свидетелство за VI одделение на име Кадри Зибири, с. Каменјане, Тетово. (4654)

Свидетелство на име Вера Андоноска, с. Зубовце, Гостивар. (4655)

Свидетелство за VI одделение на име Ирфан Керибиу, с. Тополица, Гостивар. (4656)

Свидетелство за IV одделение на име Фуат Исмаили, с. Добри Дол, Гостивар. (4657)

Свидетелство на име Викторија Реждевска, Берово. (4658)

Диплома на име Викторија Реждевска, Берово. (4659)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Р. Ј. Корчагин“ во Скопје на име Андреја Горѓиев, Скопје. (4660)

Здравствена книшка, издадена од Скопје на име Мерџиване Бајрами, Скопје. (4661)

Свидетелство за II одделение на име Грозда Станоева, с. Вањица, Титов Велес. (4662)

Свидетелство за IV одделение на име Лепа Трајковска, с. Нежилово, Титов Велес. (4663)

Свидетелство за IV одделение на име Ратка Стојановска, с. Црешнево, Титов Велес. (4664)

Свидетелство на име Илија Никодиновски, ул. „Д. Поповиќ“ бр. 31, Гостивар. (4665)

Свидетелство за IV одделение на име Мирјана Србиноска, с. Сушица, Гостивар. (4666)

Свидетелство за IV одделение на име Десанка Каранфилоска, с. Сушица, Гостивар. (4667)

Воена книшка, издадена во Босански Брод на име Среќко Петковски, Скопје. (4668)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ебиб Брути, Скопје. (4669)

Свидетелство за завршена III година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Лидија Стефановска, Куманово. (4670)

Свидетелство за IV одделение на име Мира Панова, Титов Велес. (4671)

Уверение бр. 07-1221/1, рег бр. 366, Исмаил Ибески, с. Преглево, Македонски Брод. (4672)

Свидетелство за VIII одделение на име Сафет Емрули, с. М. Речица, Тетово. (4673)

Свидетелство за VIII одделение на име Џезаир Заири, с. Милетино, Тетово. (4676)

Свидетелство за V одделение на име Азби Ислами, с. Врановце, Гостивар. (4677)

Свидетелство на име Цветко Стоилков, с. Липец, Винаца. (4678)

Свидетелство за VIII одделение на име Ратко Јованов, с. Блатец, Винаца. (4679)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Тодор Димовски, Скопје. (4680)

Свидетелство на име Миле Мицески, с. Штавица, Прилеп. (4681)

Свидетелство на име Димитар Најчевски, ул. „М. Пијаде“ бр. 229, Прилеп. (4682)

Свидетелство за VIII одделение на име Марија Крстеска, ул. „Р. Ристески“ бр. 20, Прилеп. (4683)

Свидетелство за VIII одделение на име Живко Василески, ул. „Р. Иваноски“ бр. 47-а, Прилеп. (4684)

Возачка дозвола на име Драган Димевски, с. Пезово, Куманово. (4685)

Воена книшка, издадена во Дебар на име Јани Халит, ул. „8 Септември“ бр. 149, Дебар. (4686)

Свидетелство за VIII одделение на име Зоран Андоноски, ул. „Пиринска“ бр. 3, Прилеп. (4687)

Лична карта, издадена од СВР — Прилеп на име Богатин Здравески, с. Никодим, Прилеп. (4688)

Работна книшка, рег. бр. 1509, серија бр. 58814, издадена од Собранието на општина Охрид на име Митревски Ангелев Танаско, Ресен. (4689)

Работна книшка на име Момчило Стојановски, ул. „Охридска“ бр. 12, Куманово. (4690)

Воена книшка на име Милчо Димков Павловски, с. Опила, Крива Паланка. (4691)

Свидетелство за IV одделение на име Трајанка Андова, с. Оморани, Титов Велес. (4692)

Здравствена книшка, на име Јусуфи Јусуф с. Желино, Тетово. (4693)

Свидетелство за V одделение на име Нагип Рамадани, с. Каменјане, Тетово. (4694)

Свидетелство за IV одделение на име Хусеин Идризи, с. Каменјане, Тетово. (4695)

Свидетелство за V одделение на име Абиљ Идризи, с. Каменјане, Тетово. (4696)

Здравствена легитимација на име Јованчо Трифуновски, ул. „118“ бр. 12, Тетово. (4697)

Свидетелство од I до VII одделение на име Абдула Халими, с. Шипковица, Тетово. (4698)

Земјоделска здравствена легитимација на име Абдураим Исмаи, с. Каменјане, Тетово. (4699)

Пасош бр. 198960 на име Миона Митровиќ, Крушевац. (4700)

Свидетелство за IV одделение на име Лепосава Кукоча, Гостивар. (4701)

Индекс бр. 13172 на име Милена Танеска, ул. „Кочо Зози“ бр. 91, Гостивар. (4702)

Свидетелство за VIII одделение на име Вејтула Салију, с. Дебреше, Гостивар. (4703)

Свидетелство за IV одделение на име Јованка Петреска, нова населба „Џиглана“, Гостивар. (4704)

Свидетелство за V одделение на име Мирјана Полоска, нас. „Џиглана“, Гостивар. (4705)

Работна книшка, издадена од Собранието на општината Титов Велес на име Пановски Гошев Петре, ул. „Костурска“ бр. 6, Титов Велес. (4973)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Даме Груев“ Берово на име Лашев Никола, с. Градско, Титов Велес. (4974)

Свидетелства за VII и VIII одделение издадени од Осмолетката „Даме Груев“, Градско на име Лашев Атанас, с. Градско, Титов Велес. (4975)

Ученичка книшка за IV разред на име Емрули Ајдар, с. Добридол, Гостивар. (4976)

Ученичка книшка за IV разред на име Емрули Емрула, с. Добридол, Гостивар. (4977)

СОВЕТОТ НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ ООЗТ — ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО — СКОПЈЕ

распишува
КОНКУРС

за реизбор и избор на следните работни места:
 — еден наставник во звањето доцент или во повисоко звање по предметот Сметководство — калкулации во земјоделството

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ, а согласно донесената одлука за критериумите за избор на наставно-научните работници во РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт за економика и организација на земјоделството — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (566)

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје, ООЗТ — Институтот за проучување на почвите — Скопје

распишува
КОНКУРС

за реизбор на следните работни места:

— еден наставник во звањето доцент или во повисоко звање по предметот хемија;
 — еден наставник во сите звања по предметот микробиологија за растително производство.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ, а согласно донесената Одлука за критериумите за избор на наставно-научните работници во РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за проучување на почвите — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, куса биографија и список на стручни и научни трудови се поднесуваат во четири примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на Конкурсот.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид при разгледувањето (562)

Врз основа на член 90 од Законот за редовните судови („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/79) и член 157 од Статутот на општината Титов Велес, Собранието на општината Титов Велес на заедничката седница на Соборот на здружен труд, Соборот на месните заедници и Општествено-политичкиот собор, одржана на 10. X. 1980 година

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на судија на Општинскиот суд во Титов Велес

Заинтересираните што ги исполнуваат условите од член 91 став 1 од Законот за редовните судови („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/79), пријавите да ги достават до Собранието на општината Титов Велес — Комисија за избор и именување, во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето. (565)

Работничкиот совет на ИГМ „Скопје“ — Скопје, ООЗТ ИГМ „Слога“ — Ресен, врз основа на член 51 од Статутот на ООЗТ

распишува

за именување работоводен орган — директор на ООЗТ ИГМ „Слога“ — Ресен

За директор на основната организација може да биде именувано лице кое покрај општите услови ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено високо, вишо или средно образование и 5 години работно искуство;

— да има средна стручна подготовка или висококвалификуван работник со над 10 години стаж во структурата;

— да покажал организаторски способности;

— да ги познава проблемите на работењето во Основната организација;

— да има морално-политички квалитети;

— да не се утврдила неговата одговорност во постапката за санација на ОЗТ каде бил вработен пред конкурсот;

— да не е осудуван и да не се води истрага за кривични дела според член 511 од ЗЗТ.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето.

Пријавите со образложение и докази за предвидените услови, во писмена форма, се доставуваат до ООЗТ ИГМ „Слога“ — Ресен. (563)

- | | | |
|------|--|-----|
| 420. | Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на Републиката и на општините во 1980 година — — — — — | 673 |
| 421. | Одлука за изменување на Одлуката за намените, начинот и условите за користење на слободните парични средства на Републиката и на општините во 1980 година што се водат како депозит во Народната банка на Македонија — — — — — | 673 |
| 422. | Одлука за изменување на Одлуката за распоред на средствата за изградба и оперумување на нестопански објекти што се од општ интерес за Републиката за 1980 година — — — — — | 673 |
| 423. | Правилник за извршување на мерката на безбедност — задолжително лекување на алкохоличари и наркомани во здравствена организација — — — — — | 674 |
| 424. | Правилник за условите за вклучување во средното специјално образование и воспитание и за бројот на учениците во паралелките односно во групите на организациите за средно специјално образование и воспитание — — — — — | 674 |
| 425. | Упатство за видот, постапката и начинот на применување на педагошките мерки за учениците во организациите за средно образование — — — — — | 675 |
| 426. | Календар за организацијата на учебната година — — — — — | 676 |
| 427. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 31/80 од 11 септември 1980 година — — — — — | 677 |
| 428. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 230/79 од 11 септември 1980 година — — — — — | 678 |

- | | | |
|------|---|-----|
| 256. | Одлука за вонредно усогласување на пензиите и другите парични примања според порастот на трошоците на животот во 1980 година — — — — — | 678 |
| 257. | Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на осигурувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката состојба — — — — — | 679 |

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ се наоѓа во печат

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975 — 1979

НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

КНИГА II

Со издавањето на втората книга „Збирка на судски одлуки 1975—1979“, Врховниот суд на Македонија продолжува со презентирање на својата практика, оценувајќи дека првата книга издадена во 1976 година корисно послужи на јавноста и на сите коишто непосредно ги применуваат законите, подзаконските и самоуправните нормативни акти.

Збирката содржи одбрани актуелни и карактеристични одлуки донесени од Врховниот суд на Македонија од кривичната, граѓанската и управната материја во периодот 1975—1979 година. Збирката е од посебен интерес, бидејќи содржи одлуки што се однесуваат на периодот по донесувањето на уставите од 1974 година и тоа предимно во примена на постојните републички закони.

Оваа збирка ќе овозможи не само јавноста да се запознае со работата на Врховниот суд на Македонија, туку таа ќе послужи и како корисен прирачник во практиката на судиите, јавните обвинители и правобранители, адвокатите и на правниците во органите на управата и во организациите на здружен труд, и на другите организации на единствена примена на законите и уедначување на судската и управната практика.

Збирката се печати во ограничен број примероци.

Цена на збирката е 250 динари.

Во продажба имаме, во ограничен број примероци, од следните изданија:
УСТАВ НА СФРЈ и УСТАВ НА СРМ во една книга

— Второ издание —

Цена 50 динари.

Кривичен закон на СФР Југославија

Кривичен закон на СР Македонија

со експозе

— Второ издание —

Цена 60 динари

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Цена 62 динари.

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

со објаснувања и судска практика и со образци

— Второ изменето и дополнето издание —

Цена 150 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА

— со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите —

Цена 95 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

— со објаснувања —

Цена 85 динари.

ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Цена 43 динари

ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Цена 46 динари.

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ

— со објаснувања —

Цена 120 динари.

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ

Цена 30 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО

со судска практика и со предметен регистар

— Второ дополнето издание —

Цена 65 динари.

ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА

Цена 200 динари.

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ

Цена 90 динари.

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА I

Цена 150 динари.

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Цена 50 динари.

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ

— 91000 Скопје. По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата веднаш се доставува заедно со сметка.